



Димитрие МАНЕВСКИ

"ПИШЕМ ТИ ПИСМО..."

П

исмата се начин на комуницирање, кој најверојатно никогаш нема да исчезне. Нивната романтичност, значење, историски контекст...

се само дел од карактеристиките кои ги прават сè уште неодржливи.

За жал, кога говориме за политиката и за примената на писмата во неа, тие ја губат својата романтичност. Наместо неа добиваат на драматичност. Бројни се примерите низ историјата преку кои може да се потенцира силата на писмото како вид на изразување. За мене најмаркантен и неприкосновен во тој сегмент е легендарниот претседател на САД, Абрахам Линколн. Тој секогаш успева своите одлични ораторски способности да ги преточи во писма кои, како што коментираат критичарите на неговото дело, "знаеле да поместат планини".

Но, бидејќи ораторите како Линколн одамна не постојат, за поместувањето на планините се измислени багери, а ние на југ се граничиме со последниот фашистички режим во Европа, па ниту писмата веќе не се писма.

Всушност, не само писмата. Кога е во прашање нашиот однос со "јужњаци", сите меѓународни правила и здравиот разум се негираат и се побиваат. Секако, писмата се најсвежи, но само прашање на време е кога Грците ќе успеат да се надминат себеси во примитивизмот кој секојдневно го манифестираат.

Да се побара од некој да осуди воено прогонство и геноцид, според мене, е и повеќе од центлменски гест, од причина што во нормални околности тоа не треба да се бара од злосторникот, туку сосема е нормално тој сам да се сети тоа да го направи. Тоа го направиле многу влади, премиери и претседатели. Можеби го направиле против волјата на своите граѓани, но сепак го направиле како гест на добра волја, како историска одлука за градење доверба и добри односи. Тоа го направија



**Абрахам Линколн
секогаш успева своите
одлични ораторски
способности да ги
преточи во писма, кои
"знаеле да поместат
планини".**

држави како Германија, Јапонија, САД... го направи и Република Србија, пример кој можеби ни е најблизок и најоплив.

А што прават Грците? Тие ни даваат метла, нè стројат како првоодделенци и потоа ни велат дека нивните емоции се повредени. Ова неизбежно ме потсетува на неколку скечови на K-15 во кои Тошо (ја глуми Македонија) е дисциплиниран папучар, кој постојано се труди и постојано го караат, а штом ќе му заврнат грб, почнува да се сили. Ќе си дадам за право да констатирам дека, за жал, во изминативе речиси 20 години, ние сме исти како него, да нè гледа човек и да ни се смеа.

Но, до кога ќе биде така? До кога ние

**"Неговото писмо беше
како шок предизвикан од
ладен туш".**

Даф Грин

ќе бидеме жртви на една заложничка и уценувачка политика која Грците ја водат цели 20 години?

Дали писмото кое премиерот го испрати до својот јужен колега е почеток на водење на една посмела и решителна политика за градење и за одбрана на своите интереси, без притоа да дозволиме од сите страни некој да ни удира "заушки"?

Искрено би сакал да верувам дека е така. Предуслови постојат. Премиерот е на почетокот од својот мандат, со силно мнозинство во Собранието, со јасна предизборна порака за одбрана на идентитетот и на националните интереси во спорот со Грција. Според мене, би претставувало политичко самоубиство, во околности кога премиерот ужива најсилна поддршка меѓу граѓаните, која во својот најголем дел се базира на националната политика, да се одлучи да потклекне под притисокот и да прифати било каква отстапка од сегашната состојба.

Тој како свој последен одбранбен механизам го најавува референдумот. Според многумина, референдумот е неприфатлив. Негативниот став кон евентуалниот референдум, според мене, е последица на недостаток на политичка култура, демократска незрелост и потценување на својот народ. Доколку согледаме дека постои огромен меѓународен притисок за решавање на спорот во кус временски рок, што значи огромен притисок врз нашата држава, многу веројатно е да се дојде до ситуација во која единствена опција ќе биде решение кое крајно негативно ќе се одрази на нас и ќе завлезе длабоко во нашиот идентитет. Во тој случај единствен начин да се издржи тој притисок е преку референдум да се покаже целосна сплотеност и решеност да не се прифати таквото решение. Во ова сум убеден затоа што досегашната историска практика покажала дека без оглед на силната позиција која ја има некој лидер (во нашиот случај премиерот), многу полесно може да се влијае на него и да се принуди да го промени својот став, отколку тоа да се направи на еден цел народ.

Не заради нешто друго, туку многу писма ќе треба да напишат.



**FA. ALIJA DAUTOSKI
POGREBEN INSTITUT**



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTN. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!

I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA



Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de 0172 / 7 62 20 49